



Ценовник за производи на Топ 3Дизајн

За сите производи е даден линк со пример како изгледат.

1. Изработка на најразлични кодови за МАПИ

Секоја интерактивна мапа може да се појавува на различен начин као **MAP SAT TER** (Мапа, Сателитска мапа, Мапа на терен). Изработуваме код за мапи и за прикажување на **EARTH** и се користи кога се прикажуваат објекти во 3 димензии.

1.1. Изработка на најразличен код за Мапа со 1 објект со прозорец со опис и линк - 20 евра; - Слика со линк или лого во прозорец + 5 евра - [Пример](#)

1.2. Изработка на најразличен код за Мапа со повеќе објекти – за секој нареден објект - 10 Евра; - Слика со линк или лого во прозорец + 5 евра - [Пример](#)

1.3. Изработка на најразличен код за Мапа за одбележување на терен - 30 евра - Слика со линк или лого во прозорец + 5 евра - [Пример](#)

1.4. Изработка на најразличен код за Комбинирана Мапа со **MAP SAT TER** и **EARTH** - 100 евра

Преку неа може од веб страницата објектот да се гледа во 3Д без корисникот да ја има инсталирано програмата Google Earth. - [Пример](#)

-пример:

1.5. Најразлични кодови за прикажување на 3Д објект на веб - 90 евра - [Пример](#)

2. Изработка на ВИРТУЕЛНИ ТУРИ

2.1. Изработка на виртуелна тура за повеќе локации без објекти во 3 димензии – 10евра по локација - [Пример](#)

2.2. Изработка на Виртуелна тура за објект во 3 димензии - 40 евра по објект со поглед од 4 страни

2.3. Изработка на Виртуелна тура со код за веб страна на клиентот - 120 евра по објект со поглед од 4 страни - [Пример](#)

2.4 Изработка на Виртуелна тура за објекти во 3 димензии на повеќе локации со код за веб страна на клиентот - 60 евра по објект - [Пример](#)

2.5. Изработка на Виртуелна тура за објекти во 3 димензии со ротирање на објектите на повеќе локации со код за веб сајтот на клиентот – 80 евра по објект - [Пример](#)

3. Изработка на ОБЈЕКТИ ВО 3 ДИМЕНЗИИ и нивно поставување на Google Earth

Цена за изработка на објекти во 3 димензии и нивно поставување на Google Earth изнесува - 9 евра по работен час

Бројот на работни часови зависи од повеќе фактори но ќе ги наведеме најбитните и тоа од:

- прецизноста во изработка на детали на објектот
- архитектурата и сложеноста на објектот
- големината на објектот
- местоположба и теренот на кој се наоѓа објектот
- достапноста и пристапот на објектот



- подлогата која е определена од Google Earth

Бројот на работни часови за изработка на секој објект се одредува откако наша екипа ќе го снимат објектот или е возможно врз база на фотографии снимени од барем 3 страни на кои се гледа целиот објект.

Како ориентација што значат цените за објектите кои ги имаме изработено тие се движат од 300 евра до 1.800 евра.

- примери за изработени објекти во 3 димензии може да се погледнат на нашиот веб сајт:

<http://top3d.eu>

Постои можност за визуелизација и прикажување на објекти кои се во градба или се планира нивна изградба во 3 димензии на вебсајт.

4. Изработка на ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ

Цената на изработка на видео презентација за веќе изработени објекти во 3 димензии изнесува - 9 евра по работен час

Бројот на работни часови зависи од.

- Каков вид на презентација е потребно за: CD, DVD, flash memory или да бидат подготвени за поставување на веб страница за онлајн презентација

- Каков формат .avi, wma, .flv, .gif и каква е големината на фајлот

За ориентација изработка на видео фајл за веб страница како што е објектот што се врти на почетната страна на нашиот веб сајт кошта 60 евра.

Кога се договара нарачка на повеќе производи може да се договори рабат (попуст) на редовниот ценовник или бесплатно да се добијат некои производи.

Топ Дизајн доел Кочани
Тодор Пановски, директор